

ВЛАДО ПЕТРОВСКИ

**ЕТНИЧНОСТА
КАКО ФАКТОР ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ ВО
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

ШТИП, 2007

Д-р ВЛАДО ПЕТРОВСКИ

**ЕТНИЧНОСТА КАКО ФАКТОР ЗА
ОБРАЗОВАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Д-Р ВЛАДО ПЕТРОВСКИ

**ЕТНИЧНОСТА
КАКО ФАКТОР ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ ВО
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

ВТОРО ИЗДАНИЕ

**Штип
2007**

ВОВЕД

Прашањето на заедничкото живеење е комплексен проблем со кој треба се соочи секое општество кое е мултиетничко и мултикултурно по пат поставување на човекот како индивидуум во центарот на вниманието и тоа основните човекови права и слободи.

Проблемите на планот на рамноправноста со кој се среќаваат етнички верските и јазичните групи се едни од најстарите приоритети на меѓународната заедница. Заради хуманитарни и прагматични причини од секогаш се настојуваат овие проблеми да бидат решени на најсоодветен начин, со што би биле избегнати сите можни конфликтни состојби, со цел да се обезбеди припадниците на населението на една држава кои се разликуваат од мнозинството поради одредени карактеристики на нивната група како што се етничките одлики, верски принципи, јазикот и културата, да не страдаат од мнозинството заради своите разлики. И покрај огромните напори што ги прави меѓународната заедница на план, на почетокот на новиот милениум, во светот и понатаму имаме исклучителна чувствителна етничка стварност.

Со оглед на Балканската историја, проблемот со малцинствата на Балканите е премногу специфичен и тој произведува конкретни малцински проблеми, односно произведува многу повеќе историја отколку што може да поднесе. Република Македонија е дел од Балканот и од овој меѓуетнички амбиент, што значи дека овие меѓуетнички тензии не ја одминаа. Суштествено за Македонија, беше и факт дека низ историјата немало меѓуетнички судири, со што се олеснуваше соживот меѓу македонскиот и останатите етнички заедници, односно претставуваше значајен фактор во намалувањето на повремените меѓуетнички тензии, но последни настанани кои се одиграа во 2001 година, пред се, се мисли на конфликтот помеѓу македонската мнозинска заедница и најмногубројната албанска малцинска заедница, кој заврши со Рамковниот договор, во голема мера ги усложнил влошија и онака сложените меѓуетнички односи, кои денес се многу кревки на Република Македонија.

Проблемите што произлегоа од транзиционите периоди посебно во земјата со поголем број на етнички малцинства, во преден план го исфрлила проблемот на нивното образование, кој во голема мера е присутен и во Република Македонија. Етничноста и проблемите што произлегоа од неа, во Македонија во последните десет години се пробија во прв план, а своја рефлексија имаат во општественото етно-групирање, потоа во етно-културата како значаен дел од мултикултурата, а она на кое посебно обративме внимание во овој труд, а тоа е образоването на етничките заедници. За потребите и целите на овој труд, во преден план се примарните мотивациски фактори за образование на етничките заедници.

СИР – Кatalogизација во публикација
Народна и универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“, Скопје

37.035:316.347(497.7)
372.2:316.347(497.7)

ПЕТРОВСКИ, Владо
Етничноста како фактор за образование во Република Македонија /
Владо Петровски, - 2. изд. - Штип : Педагошки факултет
„Гоце Делчев“, 2007. - 216 стр. ; 24 см.

ISBN 978-9989-2622-5-8

а) Етничност - Образовни аспекти - Македонија
COBISS-MK-ID 68659978

Република Македонија кои имаат малцински статус, кога го имаме во предвид фактот дека легислативата крајно коректно ја третира малцинската проблематика во сверата на образованието, и тоа пред се образованието на етничките заедници на сопствениот мајчин јазик.

Уставот на Република Македонија предвидува корисна рамка за малцинските права, а во тој контекст и за образовната легислатива на етничките заедници како на индивидуално така и на колективно ниво, но остава многу делови да се регулираат со конкретни закони.

Во областа на образованието, покрај еднаквиот пристап кон образованите институции за сите граѓани, припадниците на етничките заедници имаат право на образование на својот мајчин јазик на сите образовни нивоа. Притоа државата гарантира бесплатно основно образование кое е задолжително за сите. Во областа на високото образование припадниците на етничките заедници под исти услови аплицираат за некои од 29-те факултети на универзитетите во Скопје и Битола. Покрај ова од учебната 1992/93 година има и посебна квота за припадниците на етничките заедници, односно покрај редовно запишаните студенти, може да се зголеми нивниот број за 10% за секоја етничка заедница, а од 1996/97 година квотата се пресметува посебно за секоја националност и се движи според процентот на нивната вкупна застапеност во вкупното население. Освен ова припадниците на најмногубројната етничка заедница во Република Македонија, албанската, сопственото високо образование можат да го стекнуваат на сопствениот мајчин јазик на приватниот Универзитет за Југоисточна Европа, основан во 2001 година со седиште во Тетово, на кој наставата се изведува на албански, английски и македонски јазик, и на новоформираниот Универзитет на албански јазик во Тетово кој со работа ќе започне од учебната 2004 година.

Во современите граѓански општества, државата обезбедува образование на секој граѓанин како негово индивидуално граѓанско право. Повеќето држави во светот, меѓу кои спаѓа и Македонија, овозможуваат преку својата легислатива како остварување на индивидуалните така и на колективните права на етничките заедници кои имаат малцински статус во глобалното општество. Во тој корпус на етнички права спаѓа и правото на образование на етничките заедници, за кое мораме да констатираме дека е решено на многу демократски начин, и спрема сите прифатени меѓународни стандарди кои ја регулираат оваа проблематика, затоа што овозможува образование на сите етнички заедници на сопствениот мајчин јазик во основното и средното образование, ако за тоа се исполнети одредени законски предуслови, но исто така прифатниците на албанската заедница своето високо образование можат да го стекнуваат и на сопствениот јазик на Универзитетот за Југоисточна Европа и на новоформираниот Универзитет на албански јазик, и двата со седиште во Тетово. Од сето ова не можеме а да не констатираме дека во Република Македонија легислативата ги задоволува сите можни предуслови за образование на етничките заедници, меѓутоа ова иако не е беззначајно не е и пресудно, затоа што и покрај тоа што легислативата нуди нормални предуслови за образование на етничките заедници, во Република Македонија и понатаму немаме нивна задоволителна вклученост во образовниот систем, се мисли само на одредени етнички заедници, што само по себе го наметнува прашањето, кои се факторите за

Република Македонија, во услови кога не постои правно ограничување остварување на ова нивно право. Оттука се јави потребата да оваа свера на разлимотивираност на припадниците на етничките заедници за образование, комплетно истражиме и научно анализираме, со цел да најконзистентно ги утврдиме факторите кои влијаат врз мотивацијата за образование.

Основен предмет на ова истражување е етничката како фактор на образование во Република Македонија. Со ова истражување се опфатени следниот етнички заедници: Албанците, Турците, Ромите, Власите и Македонците како основна мнозинска заедница, и во таа смисла истражувањето има национален карактер. Истржувањето се одвиваше на територијата на Република Македонија, со опфати временскиот период од осамостојувањето на Македонија до денес.

Вака насоченото истражување, а и содржината на овој труд го сочинуваат два дела и тоа: прв дел, кој претставува теоретска анализа на мотивациите и факторите за образование кои се анализирани од аспект на нивната етничка димензија. Во тој поглед посебен акцент е даден на карактеристиките на семејството и неговото влијание во процесот на образованието на припадниците на етничките заедници во Република Македонија, потоа на територијалниот (локалитетот и неговиот однос кон образованието), јазикот, религијата, вредносните системи на етничките заедници и економските ресурси во кои живеат одредени етнички заедници.

Вториот дел содржи емпиричка анализа на податоците добиени врз основа на спроведената анкета за факторите кои влијаат како мотивација за образование и врзаките меѓу акцентираните етнички заедници. Анкетата беше спроведена во карактеристични региони по својата етничка структура во Република Македонија, за кои оценивме дека ќе ни дадат релевантни податоци за целта која сакавме да постигнеме со овој труд. Во западна Македонија (Гостивар), каде македонската мнозинска заедница има малцински статус, централна Македонија каде македонските заедници претставуваат околу една третина од населението (Скопје), источна Македонија, каде што мнозинското македонско население е доминантно, и југозападна Македонија (Штип и Кочани).

Етничките групи во Република Македонија се организирани во општините и подопштества со свои поткултури. Во тие рамки градат и етно-културни идентитети, кои што силно влијаат врз етно-мотивираноста за образование. Меѓутоа, секојпат ќе виси во воздух одговорот на прашањето, дали образованието на етничките заедници на сопствениот јазик на сите нивоа во Република Македонија ќе води кон релаксирани меѓуетнички односи и кон нивна интеграција на македонското општество или пак ќе води кон нивно сегрегирање, етно-затварање и дезинтеграција на македонското општество.

Sadik Emroja	
Globalization and social processes.....	158
Nexhat Buzuku	
Globalization, internet and the youth of the Republic of Kosovo.....	159
Fatmir Qollakaj	
Globalization and transnational threats.....	160
Bilall Kasami	
Facing the challenges of globalization: an economic view.....	161
Bejtulla Demiri	
Etiologja dhe dimensionet e islamit politik si fenomen i globalizmit.....	162
Mevludin Ibish	
Globalization and its impact on small societies.....	163
ABSTRAKTET E PUNIMEVE TË FILOLOGJISË ORIENTALE	164
Mehdi Polisi	
The interest of Europeans towards the Oriental – Islamic World according to Sami Frashëri.....	165
Isa Memishi	
Orientologja në shërbim të afirmimit të Orientit.....	167
Metin Izeti	
Orientologja dhe sfidat e krijimit të terminologjisë islamë në gjuhën shqipe.....	168
Spartak Kadiu	
Rëndësia e përkthimit të veprave të studimeve orientale.....	169
Nexhat Ibrahimji	
Kontributi i orientalistikës në ndriçimin e trashëgimisë muslimane.....	170
Lindita Xhanari -Latifi	
Studimet shqiptare në fushë të orientalistikës, arritje dhe domosdoshmëri.....	171
Xhemile Abdui	
Letërsia orientale në këndvështrimin e sotëm të studimeve të letërsisë shqipe në hapësirën mbarë shqiptare.....	172

Adnan Ismaili	
Orientalizmat e gjuhës shqipe me etimologji arabe.....	173
Abdullah Rexhepi	
Orientalistika dhe Letërsia Krahasimtare.....	176
Zeqirija Ibrahimji	
Transkriptimet dhe redaktimet e mevludeve në gjuhën shqipe.....	177
Turan Çelebi	
Avantgarde literary theory and Genç kalemler movement.....	179
Alma Dema	
Antropologjia racionale dhe laboratori filologjik i Said (në Orientalizmi) në truallin etnologjik shqiptar.....	180
Jahja Hondozi	
Sheh Hilmi Maliqi – një krijues i frytshëm i letërsisë së bejtexhinje.....	181
Kushtrim Shehu	
Perceptimi Orientalist i Shqiptarizmës.....	182
Ziber Lata	
Një pasqyrim i qëndrimeve ndaj orientalizmave në gjuhën shqipe.....	184
ABSTRAKTET E PUNIMEVE TË HISTORISË	185
Qerim Dalipi	
Western Macedonia's present-day lands regarded by foreign travel writers (1878-1900).....	186
Fejzullah Shabani	
Albanian diplomacy an integral part of political and social developments.....	187
Zeqirja Rexhepi	
Konflikti shqiptaro-maqedonas i viti 2001 – vlerësimet shqiptare, maqedonase dhe ato ndërkombëtare”.....	188
Bashkim Rrahmani & Majlida Belegu	
Kosova sui generis case in the process of building a state and in the process of national integration.....	189
Fatmire Lumani	
Social and political development of albanian and their perspective in XXI century....	190
Kire Filov	
Albanians from Macedonia – in the past, today, tomorrow.....	191

Enis Kelmendi & Pajazit Hajzeri	
Identiteti i pathyeshëm kombëtar i shqiptarëve të Maqedonisë.....	192
Veli Kryeziu	
Historia dhe kontinuiteti i kulturës shqiptare përballë kulturës slave.....	193
Selver Xhemaili	
Bashkëjetesa në shoqërinë multinacionale osmane model për ndërtimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe ndërfetare në Republikën e Maqedonisë.....	194
Sefedin Rahimi	
Vështrim historik i arsimit të lartë në Kosovë dhe perspektiva në shekullin XXI.....	195
Minir Ademi	
Zhvillimi i ngjarjeve te vitit 2001 i dhanë shenjat e një kryengritje gjithë shqipëtare në Maqedoni.....	196